



Општина Охрид
Градоначалник

Градоначалник

Димитар Влахов бр. 57
6000 Охрид

Тел. (046) 262-469
Факс. (046) 262-545
www.ohrid.gov.mk

Врз основа на член 50 и член 63 од Законот за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/2002), член 34 од Статутот на општина Охрид, Правилникот за критериумите, условите и постапката за субвенционирање и распределба на финансиските средства од програмата за спорт и рекреација од буџетот на општина Охрид за програми на спортски клубови, спортски здруженија, спортски манифестации, настани, проекти спортисти и други правни лица од областа на спортот бр. бр. 09-17737/5 од 28.12.2022 година, објавениот Јавен повик за распределување на буџетските средства од програмата за спорт и рекреација од буџетот на општина Охрид за 2022 година за финансирање програми од Спортски клубови, Спортски здруженија, Спортски манифестации, Спортисти, други правни лица од областа на спортот на територијата на општина Охрид бр. 09-17973/1 од 28.12.2022 год., а во согласност со Записник од работа на Комисијата бр. 30-1323/1 од 01.02.2023 година и Предлогот со извештај за спортисти индивидуалци бр. 30-1323/4 од 01.02.2023 година, Комисијата за спроведување на јавниот конкурс бр. 09-17737/1 од 23.12.2022 година, Градоначалникот на општина Охрид го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

за распределување на буџетските средства од програмата за спорт и рекреација од буџетот на општина Охрид за 2023 година за финансирање програми од Спортски клубови, Спортски здруженија, Спортски манифестации, Спортисти, други правни лица од областа на спортот на територијата на општина Охрид.

1. Се врши распределба на парични средства од програмата ЛО спорт и рекреација за 2023 година, konto 464990 од Буџетот на општина Охрид и тоа на следните Спортисти индивидуалци:

Бр.	Спортист индивидуалец	Одлука 2023
1	Дејан Ангелоски	85.000,00
2	Ана Стојаноска	18.000,00
3	Ива Кецкарова	17.000,00
4	Никола Баракоски	55.000,00
5	Искра Маџоска	17.000,00
6	Стефан Стефаноски	25.000,00
7	Јована Милевска	18.000,00
8	Бојан Спасеновски	18.000,00

9	Блаже Љушев	17.000,00
10	Предраг Мургоски	0,00
11	Теодора Колческа	Се одбива
13	Дејанчо Трајанов	Се одбива
	ВКУПНО	270.000,00

2. Се одбива барањето на Теодора Колческа и Дејанчо Трајанов за доделување парични средства поради неисполнување на условите согласно правилникот и критериумите за класификација на индивидуални спортисти односно поради некомплетна документација.

3. Се задолжува Секторот за спорт, млади и невладини организации да склучи Договори со сите баратели на кои им се доделени парични средства.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Општина Охрид на ден 28.12.2022 година, распиша Јавен повик за распределување на буџетските средства од програмата за спорт и рекреација од буџетот на општина Охрид за 2023 година за финансирање програми од Спортски клубови, Спортски здруженија, Спортски манифестации, Спортисти, други правни лица од областа на спортот на територијата на општина Охрид со бр. 09-17973/1.

Комисијата задолжена за спроведување на јавниот повик, со Записник од отварање на понуди, констатира дека до крајниот рок за доставување на барања до Архивата на Општина Охрид беа доставени 13 пријави. На ден 27.01.2023 година, по одржаниот состанок, Комисијата изготви Предлогот со извештај за спортисти индивидуалци бр. 30-1323/4 од до Градоначалникот за распределба на парични средства на барателите согласно Јавниот повик.

Поради некомплетна документација одбиени беа барателите Теодора Колческа и Дејанчо Трајанов, додека Предраг Мургоски не ги освои минимумот бодови согласно правилникот и критериумите за за класификација на индивидуални спортисти.

Врз основа на гореизнесеното, Градоначалникот одлучи како во диспозитивот на Решението.

Доставено до:

- Архива
- Сектор за спорт, млади и невладини организации
- Сектор за финансиски прашања
- Одделение за односи со јавност
- Кабинет на Секретар

Изготвил:

Ванчо Јованоски

Контролирал:

Пом.Раководител на сектор Спорт,млади и НВО
Јоне Станковски

Општина Охрид
Градоначалник
Кирил Пецаков

